



МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ

ПЕТТО СЕМАКЕДОНСКО ЧЕСТВУВАЊЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ДУХОВНО ОБЕДИНУВАЊЕ ВО ПРИЛЕП



КУКАТА НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ ГИ СОБРА НА ЕДНО МЕСТО МАКЕДОНЦИТЕ ОД СОСЕДСТВОТО И ПОШИРОКО

Македонците од Пиринска Македонија се пожалија дека по влегувањето во Европската унија Бугарија поинтензивно работи на уништување на македонскиот идентитет. Пред локалните избори нашите од Албанија се соочуваат со притисоци од страна на албанските власти. А за македонското малцинство во Егејскиот дел на Македонија приоритет е да добијат радио на македонски јазик.

ГОЦЕВАТА МИСЛА ГО ПОТВРДИ КОД НА МАКЕДОНСКАТА

Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

Гоцевата мисла "Јас го разбираам светот како поле за културен натпревар меѓу народите", национално и духовно ги обедини Македонците од соседството, но и од светот, кои минатиот викенд се собраа во градот на непокорот и градот под Марковите кули, Прилеп. Во чест на 135-годишнината од раѓањето на овој апостол на македонското револуционерно движење, граѓанската иницијатива за Семакедонско национално, културно и духовно обединување веќе петти пат ја организира оваа средба, а како што вели нејзиниот претседател, Борис Темоски, интересот за неа е сè поголем.

Градот, кој е центар на државната Пелагонија, широко ги отвори и душата и срцето за да ги пречека своите сонародници Македонци, кои не по своја вина се нашле на туѓа територија, за да ги слушне

нивните маки и колку што е можно повеќе да им помогне да се развие соработката меѓу нив, зашто во туѓа држава ги мачат речиси исти проблеми околу нивното непризнавање како македонска нација.

На оваа средба Македонците од Пиринскиот дел на Македонија се пожалија дека по влегувањето во Европската унија Бугарија поинтензивно работи на уништување на македонскиот идентитет. Пред локалните избори нашите од Албанија зборуваа за закани на албанските власти. А за македонското малцинство во Егејскиот дел на Македонија приоритет е да добијат радио на македонски јазик.

ПРИТИСОЦИ

Македонците од Република Бугарија велат дека претставувањето на Крсте Петков Мисирков како македонски Бугарин не е ништо ново, туку е продолжување на континуитетот на фабрикуваната фалсификувана бугарска пропаганда за уништување на македонската нација.

"Бугарската Влада и државата имаат стратегија според која работат и водат агресивна пропаганда за непостоење на македонската нација. Сега, по приемот во ЕУ, кога ѝ се одврзани рацете, Бугарија ќе биде подрастична и ќе употребува поголем притисок врз Македонците да се уништи нивното национално движење", вели Јордан Костадинов Иванов, претседател на ОМО "Илинден".

"Сега ние - додава Божидар

Киријанов, ОМО "Илинден" - на плеките ќе ја поднесуваме големата европска неправда. Една е тежината на Бугарија, друга на цела Европа".

Македонците во Бугарија реагираат на одлуката за именување на Доста Димовска за директор на Македонскиот културен центар во Софија.

И Македонците во Република Албанија се соочуваат со притисоци од страна на албанските власти, кои особено се интензивираат во овој пе-



ГРОБНИЦАТА НА ПЕРСЕЈ - ПОСЛЕДНИОТ КРАЛ НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА



НАШИТЕ ВО МАЛА ПРЕСПА, ПУСТЕЦ, ОЧЕКУВААТ ДА ДОБИЈАТ ГРАДОНАЧАЛНИК МАКЕДОНЕЦ

РДУВА ГЕНЕТСКИОТ ЦИВИЛИЗАЦИЈА

риод, кога се приближуваат локалните избори кои ќе се одржат на 18 февруари. Македонците очекуваат во Пустец да добијат градоначалник Македонец.

"Македонското население се соочува со големиот притисок на албанската власт, кој е особено изразен врз вработените учители и полицајци. Се надевам дека ќе издржиме до тогаш, кога ќе ја земеме судбината во свои раце", вели Едмонд Темелко, претседател на Организацијата за заштита на правата на Македонците во Албанија, Друштво "Преспa" и кандидат за градоначалник на Пустец од партијата на Македонците во Албанија - Македонска алијанса за европска интеграција.

"Тестот кој го помина Македонецот во Албанија за време на режимот на Енвер Хоџа - додава тој - докажува дека корените на Македонците се многу длабоки. Ние опстанавме и ќе опстануваме. Се гордееме со матичната земја и гледаме надеж и посакуваме Македонија да биде помокна држава за да може да притис-

не за реципроцитет на правата во Албанија".

Македонското малцинство во Егејскиот дел на РМ не го оспорува правото на Караманлис да се декларира како Македонец. Кога станува збор за македонското малцинство во Грција, пак, архимандритот Никодим Царкњас вели дека таму работите се движат по нагорна линија.

"Македонија е членка на Обединетите нации и сите меѓународни институции. Затоа треба отворено да го креме гласот, да се заложиме за остварување на нашите права, да има школо во кое како втор ќе се учи македонскиот мајчин јазик, да имаме цркви признати од грчката Влада", потенцира Царкњас.

Павле Филипов Воскопулос, од "Виножито", објаснува дека созреваат условите за поактивно политичко дејствување и барање за воведување македонски јазик во грчкиот образовен систем.

"Наша цел е да имаме радио на македонски јазик и се надевам дека со нашето натамошно лобирање во свет-

ските институции, како и со помош на грчките демократи тоа ќе можеме да го оствариме", вели Воскопулос.

Тодор Петров, претседател на СМК, истакна дека иднината на Гоцевата мисла е во соработката, мирот, меѓусебното запознавање, културната афирмација. Таа не е лична импресија, туку експресија на генетскиот код на една цивилизација на која ние ѝ припаѓаме.

ТРУДОВИ

Во рамките на ова Семмакедонско чествување беа презентирани бројни истражувачки стории, кои говорат за македонската античка историја.

Професор Кирил Добрушевски, Битола, говореше за посетата на гробницата на Персеј - последниот крал на античка Македонија, која се наоѓа во Италија.

"Персеј е роден во 215 г. пр. н. е. Во 179 г. пр. н. е. дошол на престолот. Во 168 година, под водство на Лучо Емилио Паоло, Римјаните ја

нападнале Македонија и успеале да ја поробат. Истата година, со сопругата и со три деца, како и со припадниците на кралскиот двор, Персеј бил одведен во заробеништво во Италија. По тридневна парада во чест на конзулот Паоло, бил заточен во затворот 'Мамертино' во Рим. Потоа бил однесен во римската воена тврдина 'Алба Фученс' каде и умира, според некои во 165, а според други во 162 г. пр. н. е. Погребан е со сите почести на сметка на Римскиот сенат. Кратко време по неговата смрт му умреле првородениот син Филип и ќерката Лариса. Подолго живеал синот Александар, кој го изучил латинскиот јазик и се вклучил во римската администрација. Сите се погребани во гробницата која се наоѓа покрај една од најважните сообраќајници, која преку Тибуртина и Тиволи се поврзува со Рим", вели Добрушевски.

Според некои археолози, додава тој, во Црнобуки, 11 километри од Битола, е лоциран археолошкиот локалитет Персеида/Градиште. Таму Филип V Македонски изградил град и го крстил по името на синот Персеј.

Како уште еден непобитен факт за нашите корени е она што беше презентирано во куќата на Блаже Конески во село Небрегово.

"Откриени се две нови согласки од средниот текст од 'Каменот на розета', сопшти д-р Аристотел Тентов, еден од раководителите на проектот, кои упатуваат дека текстот е пишуван на античко писмо.

"Тоа е проектот на МАНУ за средниот текст од 'Каменот на розета', пишуван 196 г. пр. н. е. а откриен 1799 година. Овој текст, кој е царски декрет од периодот на Птоломеј V Епифан е напишан на три писма и според нас на три јазика. Еден од јазиците е античкиот јазик. Мојам да кажам дека 100 отсто сме сигурни дека средниот текст е пишуван на античко писмо. Нови моменти се откривањето на двете согласки ШТ и Њ. Тие упатуваат дека во текстот се содржани сите согласки од современиот македонски јазик. Продолжуваме со дешифрирањето на текстот. Досега имаме верификувано 220 зборови, но за да бидеме целосно сигурни потребно е да верификуваме 600 зборови", истакна Тентов.